



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	4 Октомври 2012 година Службен гласник број 11 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Пишу Гули бр.2, ш.ел.416-454, www.prilep.gov.mk, email:prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИ
РАБОТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОМУНАЛНО
УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2011/2012 ГОДИНА - ПОДПРОГРАМА ЗИМСКО
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ
ПАТИШТА И УЛИЦИ**

1. Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршени работи по Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2011/2012 година - Подпрограма зимско одржување и заштита на локалните патишта и улици, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /1
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 03.10.2012 година, претресувајќи го Извештајот за извршени работи по Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2011/2012 година - Подпрограма зимско одржување и заштита на локалните патишта и улици, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за извршени работи по Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2011/2012 година - Подпрограма зимско одржување и заштита на локалните патишта и улици

1. Се усвојува Извештајот за извршени работи по Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2011/2012 година - Подпрограма зимско одржување и заштита на локалните патишта и улици.

2. Заклучокот ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2587/2
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА УЕ БР. 15, УБ БР. 15.01,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "2" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр. 15, УБ бр. 15.01, плански опфат "2" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /2
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/53/11), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 03.10.2012 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.15, УБ бр.15.01, плански опфат „2,, во Општина Прилеп

чл.1

Се утврдува Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.15, УБ бр.15.01, плански опфат „2,, во Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- југоисточната страна е дефинирана со осовината на новопланираниот профил на пристапната улица Пр1, ул. „Блаже Иваноски“ во должина од 125,0 м`;

- јужната страна е дефинирана со осовината на новопланираниот профил на собирната улица С1 (по ГУП), ул. „Блаже Иваноски“, во должина од 230,0 м`;

- источната страна е дефинирана со осовината на новопланираниот профил на сервисната улица, ул. „Цена Џинорозот“, во должина од 300,0 м`;

- од северната страна е дефинирана со осовината на пристапната улица Пр2 „Пенка Котеска“.

Површината на планскиот опфат за УЕ бр.15, УБ бр.15.01, плански опфат „2,, изнесува 5,79 ха сметано по осовините на наведените улици.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.1, УБ бр.1.03, плански опфат „2,, изработен е од ЈП ЗА ПУП- од Прилеп, со тех.бр.53/12 од јули 2012 год.

СОДРЖИНА :

1. Општ дел

- 1.1. Насловна страна
- 1.2. Содржина
- 1.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ
- 1.4. Лиценца на правното лице
- 1.5. Решение за именување на одговорни планери
- 1.6. Копии од овластувањата на планерите
- 1.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп
- 1.8. Планска програма

1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога

2. Документациона основа

2.1. Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија

2.1.1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-684/2 од 09.04.2012 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.

2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-187/2 од 29.03.2012 год.

2.1.3. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр. 251-110331/2 од 20.04.2012 год. издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.

2.1.4. Известување бр. 08-128/2 од 30.03.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.

2.2. Текстуален дел

2.2.1. Вовед

2.2.2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат

2.2.3. Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат

2.2.4. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат

2.2.4.1. Географска положба

2.2.4.2. Сеизмика на просторот

2.2.4.3. Клима

2.2.5. Податоци за создадени вредности и чинители

2.2.5.1. Културно наследство

2.2.6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд

2.2.6.1. Површина на опфатот- нумерички показатели

2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели

2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен систем

2.2.6.4.	Преглед на објекти по спратност	3.1.3.	Текстуални одредби на план од повисоко ниво
2.2.7.	Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење	3.1.4.	Планска програма
2.2.8.	Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	3.1.5.	Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој
2.2.8.1.	Улична мрежа – сообраќај	3.1.5.1.	Систем на групи на класи на намени
2.2.8.2.	Хидротехничка инфраструктура	3.1.5.2.	Густина на населеност
2.2.8.2.1.	Водовод	3.1.5.3.	Парцелација и регулација
2.2.8.2.2.	Фекална канализација	3.1.5.4.	Урбано зеленило и озеленетост
2.2.8.2.3.	Атмосферска канализација	3.1.6.	Планско решение на комунална инфраструктура
2.2.8.3.	Електроенергетска мрежа	3.1.6.1.	Планско решение на сообраќајна инфраструктура
2.2.8.4.	Телекомуникациска мрежа – ПТТ	3.1.6.2.	Хидротехничка инфраструктура
2.2.9.	Инвентаризација на бесправно изградени објекти	3.1.6.2.1.	Водовод
2.2.10.	Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план	3.1.6.2.2.	Фекална канализација
2.2.11.	Анализа на можностите за просторен развој	3.1.6.2.3.	Атмосферска канализација
2.2.12.	Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци	3.1.6.2.4.	Хидрантска мрежа
2.3.	Графички прилози	3.1.6.3.	Електроенергетика
2.3.1.	Извод од ГУП на Прилеп	3.1.6.3.1.	Улично осветлување
2.3.2.	Извод од ДУП	3.1.6.4.	Телекомуникациска мрежа
2.3.3.	Ажурирана геодетска подлога M=1:1000,	3.1.6.4.1.	Мобилна телефонија
2.3.4.	Документациона основа (инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со постојна инфраструктура) M=1:1000,	3.1.7.	Економско образложение
2.3.5.	Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби) M=1:1000,	3.1.8.	Мерки за заштита
3. Планска документација		3.1.8.1.	Мерки за заштита и спасување
3.1. Текстуален дел		3.1.8.2.	Мерки за заштита и спасување од пожар
3.1.1. Вовед			
3.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат			

- 3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .
- 3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина 5.Програма бр. 07-1568/21 од 22.08.2012 година за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2011 год .
- 3.1.8.4. Мерки за заштита на природата
- 3.1.8.5. Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи
- 3.1.9. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
- 3.1.10. Други општи услови
- 3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
- 3.1.12. Други посебни услови зља градење
- 3.2. Нумерички дел
- 3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат
- 3.2.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели
- 3.2.3. Билансни показатели
- 3.3. Графички дел
- 3.3.1. Регулационен план
- 3.3.2. План на површини за градење
- 3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план
- 3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.)
- 3.3.5. Синтезен план
- 2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од „Урбан Проект,, ДООЕЛ Прилеп , со тех.бр. 25-06/12 од 20.09. 2012година
- 3.Одговор по извештајот на Стручната ревизија од тех. бр. 22-а/12 од септември 2012 год. од изработувачот на планот.
- 4.Мислење бр.03-1769/5 од 24.09.2012 год. од Комисијата за давање на мислење на планска
- документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .
- Чл.3
- Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".
- Број 07 - 2587/3
03.10.2012 година
П р и л е п
- ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска
- Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:
- З А К Л У Ч О К**
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА УЕ БР. 20, УБ БР. 20.06, ПЛАНСКИ ОПФАТ
"2" ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Одлуката за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр. 20, УБ бр. 20.06, плански опфат "2" во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".
- Број 08 - 2635 /3
04.10.2012 година
П р и л е п
- ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески
- Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/ 53/11), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 03.10.2012 година, донесе:
- О Д Л У К А**
за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.20, УБ бр.20.06,плански опфат „2,, во Општина Прилеп
- чл.1

Се утврдува Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.20, УБ бр.20.06, плански опфат „2,, во Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- **Од Север:** По осовина на магистралната улица М5. “Леце Котески”,
- **Од Запад:** По граница на КП 6051, КО Варош
- **Од Југоисток:** По граница на КП 6051, КО Варош и граница на КП 19729,

Површината на планскиот опфат за УЕ бр.20, УБ бр.20.06, плански опфат „2,, изнесува 2.15 ха сметано по осовините на наведените улици.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.20, УБ бр.20.06, плански опфат „2,, изработен е од „БИЛД,, ДООЕЛ- од Скопје, со тех.бр.201/12 од август 2012год.

СОДРЖИНА :

1. Општ дел

1. Регистрација на проектантското претпријатие
2. Лиценци и овластување на носителот на проектна документација

2. Геодетски елаборат

(за ажурирана геодетска подлога)

3. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3.1.Текстуален дел

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3.1.1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис на неговите граници и површина

3.1.2. Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат

3.1.3. Природни чинители на опфатот

3.1.3.1.Микроклима

3.4.2. Релјефни карактеристики

3.4.3. Сеизмика на просторот

3.1.4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат

3.1.5.Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура

3.1.5.1. Намена на просторот и градежен фонд

3.1.6.Билансни показатели

3.1.7.Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско значење и културни предели

3.1.8.Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура

3.1.8.1. Сообраќај

3.1.8.2. Комунална инфраструктура

3.1.9.Инвентаризација на бесправно изградени градби

3.1.10. Анализа и можности за просторен развој

3.1.10.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел

3.1.10.2. Можности за просторен развој

3.1.11. Извод од план од повисоко ниво

3.2. Графички дел ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Извод од ГУП на град Прилеп 1:5000
2. Ажурирана геодетска подлога 1:1000
3. Снимка на бесправно изградени градби 1:1000
4. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд,вкупна физичка суперструктура и комунална инфраструктура 1:1000

4.1.Текстуален дел

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1.1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период

4.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат

4.1.3 . Определби од ГУП применети во овој детален урбанистички план

4.1.4. Планска програма

4.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој

4.1.6. Сообраќајна и комунална инфраструктура

4.1.6.1. Сообраќаен план

4.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура

4.1.6.3. Електро-енергетика и ПТТ инсталации

4.1.7. Економско образложение

4.1.8. Општи услови за изградба

4.1.9. Посебни услови за изградба

Блок 6

4.1.10. Нумерички показатели

4.1.11. Билансни показатели

4.1.12. Мерки за заштита на животна средина

4.1.12.1 Мерки и средства за заштита и санација на животната средина

4.2. Графички дел

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

План на намена на земјиште и градби,

регулационен план и план на површини за градење 1:1000

1. Сообраќаен и нивелациски план 1:1000

2. Инфраструктурен план 1:1000

3. Синтезен план 1:1000

3.4.

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од „НИМАЕР,,

ДООЕЛ -Струга , со тех.бр. 03-247/12 од септември 2012година

3.Одговор по извештајот на Стручната ревизија од тех. бр. 201/12 од септември 2012 год. од изработувачот на планот.

4.Мислење бр.03-534/6 од 24.09.2012 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

5.Програма бр. 07-1568/21 од 22.08.2012 година за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2011 год .

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број 07 - 2587/4
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРА СТРУКТУРА - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИ УЛИЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД ВО Н.М ГОЛЕМО КОЊАРИ

1. Одлуката за приоритет на Проектот за изградба на линиска инфра структура - реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во Н.М Големо Коњари, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /4
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), член 14 став 1 точка 4 и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 03.10.2012 година, донесе:

ОДЛУКА

за приоритет на проектот за изградба на линиска инфраструктура- реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во н.м. Големо Коњари

Член 1

Проектот за изградба на линиска инфраструктура- реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во н.м. Големо Коњари се одредува како приоритетен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 07 - 2587/5
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНА НА ИНВЕСТИЦИЈАТА И ЗА ОБЕЗБЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРА СТРУКТУРА - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЕЛСКИ УЛИЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПЛОШТАД ВО Н.М ГОЛЕМО КОЊАРИ

1. Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација на Проектот за изградба на линиска инфра структура - реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во Н.М Големо Коњари, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /5
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 22 став 1, точка 4 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), член 14 став 1 точка 4 и член 26 став 1, точка 46 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 03.10. 2012 година, донесе:

ОДЛУКА

за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација за проектот изградба на линиска инфраструктура- реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во н.м. Големо Коњари

Член 1

Финансиските средства кои се потребни за реализација на проектот за изградба на линиска инфраструктура- реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во н.м. Големо Коњари, ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Прилеп, од буџетските програми ЈД - Изградба и реконструкција на патишта и улици, ставка 482, подставка 482120 и програма ЈЛО, ставка 482 – Други градежни објекти, 482 920 – Изградба на други објекти.

Член 2

Финансиските средства ќе бидат употребени за реализација на проектот поднесен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно јавниот повик бр. 01/2012 објавен на ден 1 септември 2012 година од страна на Агенцијата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 07 - 2587/6
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈЕ - СПОМЕН ПЛОЧА (МОЗАИК) ВО ЧЕСТ НА ЛИКОТ И ДЕЛОТО НА ТОШЕ ПРОЕСКИ

1. Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен - обележје - Спомен плоча (мозаик) во чест на ликот и делото на Тоше Проески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /6
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за меморијални споменици и спомен обележја (Службен весник на РМ бр.66/2004), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26, став 1, точка 46 од од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп 6/2003 и 4/2005), на иницијатива на граѓани, Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на 03.10.2012 година донесе:

ОДЛУКА

За подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје – спомен плоча (мозаик) во чест на ликот и делото на Тоше Проески

Член 1

Со оваа одлука во чест на ликот и делото на Тоше Проески, македонски пејач и една од најголемите ѕвезди на Балканот, заштитен знак на Македонија, Амбасадор на Добрата Воља на УНИЦЕФ, заслужен граѓанин на Македонија, кој својата музичка кариера ја започнал токму во Прилеп, се подига спомен обележје – спомен плоча – мозаик.

Член 2

Локацијата на Спомен плочата ќе биде во зелената површина помеѓу шах-таблата на отворено, поплочени патеки од плоштадот Александрија и тротоари на булеварот „Гоце Делчев“.

Спомен плочата е бетонска со мозаик со ликот на Тоше Проески и истата е со приближни димензии 2м/ 5м/ 0,12м, со неправилна форма. Пред спомен плочата ќе има водена површина, уредена во природен амбиент и пристапни поплочени патеки.

Член 3

За реализација на иницијативата за подигање на Спомен-обележјето задолжена е Општина Прилеп.

Член 4

Општина Прилеп ќе се грижи за чување, одржување, заштита и користење на спомен-обележјето.

Член 5

Потребните средства за подигање и чување на спомен-обележјето ќе ги обезбеди Општина Прилеп.

Член 6

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2587/7
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО НА ЈКП "ПАЗАРИ" - ПРИЛЕП, БРОЈ 02 - 291 /1 ОД 25.09.2012 ГОДИНА И ОДЛУКАТА БРОЈ 02 - 289/1-2 ОД 25.09.2012 ГОДИНА ЗА ПРИФАЌАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ТРГОВСКО - ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

1. Решението за давање согласност на Одлуката за отпочнување со постапка за јавно приватно партнерство на ЈКП "Пазари" - Прилеп, број 02 - 291 /1 од 25.09.2012 година и Одлуката број 02 - 289/1-2 од 25.09.2012 година за прифаќање и усвојување на Физибилити Студијата за изградба на трговско - деловен објект, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /8
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" 38/96, 6/2002 и 40/2003) член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 03.10.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за отпочнување со постапка за јавно приватно партнерство на ЈКП "Пазари" - Прилеп, број 02 - 291 /1 од 25.09.2012 година и Одлуката број 02 - 289/1-2 од 25.09.2012 година за прифаќање и усвојување на Физибилити Студијата за изградба на трговско - деловен објект

1. Се дава согласност на Одлуката за отпочнување со постапка за јавно приватно партнерство на ЈКП "Пазари" - Прилеп, број 02 - 291 /1 од 25.09.2012 година и Одлуката број 02 - 289/1-2 од 25.09.2012 година за прифаќање и усвојување на Физибилити Студијата за изградба на трговско - деловен објект.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2587/8
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУ ДГ "НАША ИДНИНА" ПРИЛЕП ЗА 2012/2013 ГОДИНА

1. Решението за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ ДГ "Наша иднина" Прилеп за 2012/2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /8
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 03.10.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ Детска градинка "Наша иднина" - Прилеп за 2012/2013 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУ Детска градинка "Наша иднина" - Прилеп за 2012/2013 година.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2587/9
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ПЛАНИРАНИТЕ НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЕКСКУРСИИ НА ОУ "ДОБРЕ
ЈОВАНОВСКИ" ПРИЛЕП ЗА УЧЕБНАТА
2012/2013 ГОДИНА**

1. Решението за давање согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ОУ "Добре Јованоски" Прилеп за учебната 2012/2013 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /9
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 10 - 4061/1 од 01.11.2010 година и број 11 - 4810/2 од 28.09.2011 година на Министерот за образование, член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 03.10.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп за учебната 2012/2013 година

1. Се дава согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ООУ "Добре Јованоски" - Прилеп за учебната 2012/2013 година, и тоа:

- Еднодневна екскурзија за ученици од III одделение;

- Дводневна екскурзија за ученици од VI одделение;

- Тридневна екскурзија за ученици од VIII одделение.

2. Решението ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2587/10
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА - ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Програмата за изменување на Програмата за волонтирање во Локалната самоуправа - Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /10
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за волонтерството („Службен весник на РМ„ бр.85/2007 и 161/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 03.10.2012 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА - ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Во Програмата за волонтирање во Локалната самоуправа - Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп бр.11/2010), претпоследната и последната реченица се бришат.

Член 2

Програмата за изменување на Програмата за волонтирање во Локалната самоуправа - Општина Прилеп влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп„.

Број 07 - 2587/11
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДЕЛОВИ ЗА САНИРАЊЕ НА ОСВЕТЛУВАЊЕТО ВО КАСАРНАТА "МИРЧЕ АЦЕВ" - ПРИЛЕП

1. Решението за доделување на половни елементи и делови за санирање на осветлувањето во касарната "Мирче Ацев" - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /11
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 т.10 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005) Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 03.10.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за доделување на половни елементи и делови за санирање на осветлувањето во Касарната „Мирче Ацев,, Прилеп

1. На Касарната „Мирче Ацев,, Прилеп за санирање на осветлувањето и се доделуваат:

- 20 пластични топки Ф 400;
- 20 држачи за пластичните топки и
- 20 пригушници од 125 W за живини

светилки.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 07 - 2587/12
03.10.2012 година
Прилеп
П р и л е п
Мицеска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина
Проф. Д-р. Гордана

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ 9, УБ 9.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ "1", ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011 - 2016 ГОДИНА

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат "1", плански период 2011 - 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /12
04.10.2012 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 03.10.2012 година, донесе:

ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 9, ДЕЛ ОД УБ 9.02, плански опфат ..1.., ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-2016

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за **УЕ 9, дел од УБ 9.02, плански опфат "1", Општина Прилеп**, плански период 2011-2016, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

- од Север по границата низ плочникот пред ул."Маршал Тито"

- од Исток по осовината на постојната ул. "

Борка Талески "

- од Запад по осовината на постојната ул. "

Орде Тутески " и

- од Југ по осовината на постојната ул. " 1-ви

Мај "

Вака определениот плански опфат е со површина од 2.1 ха .

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Предлог Детален урбанистички план за УЕ 9, дел од УБ 9.02, плански опфат "1", Општина Прилеп, плански период 2011 —2016, со тех.бр. 113/2011 од јуни 2012 година изработен од „ИН-ПУМА,, институт за урбанизам, сообраќај и екологија-Скопје

- Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2010 година бр.07-2950/4 од 24.12.2010 година и Програмата за измена и дополнување на Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2011 година бр.07-15680/21 од 22.08.2011г.

- Стручна ревизија тех.бр.08-1043/1 од 20. 12. 2011 год изработена од ,, ПРОСТОР,,ДОО-Куманово

- Извештај за постапување по забелешките од стручната ревизија со тех. бр. 03-3500 од 23.05.2011 од изработувачот на планот со тех. бр. 113/2011 од декември 2011 од изработувачот на планот

- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011 г.

Службен гласник на Општина Прилеп број 11 од 04.10.2012 година

- Стручно мислење бр.03-167/3 од 25.01.2011 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп
- Одговор на мислење на Комисијата со тех. бр. 03-3598 од 27.07.2011 од изработувачот на планот
- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-230/19 од 31.01.2012 година
- Одлука за организирање на Јавна презентација и јавна анкета бр.08-250/1 од 02.02.2012
- Соопштение бр. 03-250/2 од 02.02.2012 година објавено во весниците „Вечер „ и „Весник „ .
- Известување бр.09-5/7 од 02.02.2012 год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Записник од јавна презентација бр.09-5/8 од 13.02.2012 год
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.
- Одлука за организирање на повторна Јавна презентација и јавна анкета бр.08-1001/1 од 23.04.2012 г
- Соопштение бр. 03-1001/2 од 23.04.2012 година објавено во весниците „Вечер „ и „Весник „ .
- Известување бр.09-5/9 од 23.04.2012 год.
- Список на присутни лица на јавната презентација
- Записник од јавна презентација бр.09-5/11 од 26.04.2012 год
- Решение за формирање на стручна комисија бр.09-1803/1 од 22.09.2011 г.
- Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр. 09-5/12 од 30.04.2012 година
- Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-5/13 од 30.04.2012 год.
- Мислење бр.03-76/2 од 14.02.2012 година од ЈКП „Водовод И Канализација,, од Прилеп
- Согласно од ЕВН – КЕЦ Прилеп бр.27-927/2 од 02.05.2012 г.
- Согласно од Дирекција за заштита и спасување со бр. 08-252/2 од 23.05.2012 г.
- Мислење од Дирекција за заштита и спасување со бр. 08-252/4 од 18.09.2012 г.
- Извод од ГУП со бр. 09-5025/2 од 28.12.2011 година
- Мислење до Министерство за култура на Р.М. .2012 г
- Геодетски елаборат бр. 16-121/1 од 02.03.2012 г
- Записник 09-5/14 од 09.08.2012 г
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена бр. 08-250/2 од 23.04.2012 г
- Мислење по извештајот за стратегиска оцена на животната средина 08-2743/4 од 29.04.2011 г
- Согласно на Предлог план даден од страна Министерство за транспорт и врски бр.16-18284/2 од 25.09.2012 година

1. ОПШТ ДЕЛ

1.1. Насловна страна

1.2. Содржина

1.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ

1.4. Лиценца на правното лице

1.5. Решение за именување на одговорни планери

1.6. Копии од овластувањата на планерите

1.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп

1.8. Планска програма

1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажуририрана геодетска подлога

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

2.1. Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија

2.1.1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ - Прилеп

2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и канализација" - Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа

2.1.3. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа издадено од "Македонски Телеком" АД Скопје

2.1.4. Известување за недвижно културно наследство - споменик на култура за дадениот плански опфат

2.1.5. Известување за евентуални хидросистемски водови од ЈП за ВС "Прилепско Поле" Прилеп	на изграден град. фонд) M=1:1000
2.1.6. Мислење од Министерството за култура (Управа за заштита на културно наследство)	2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и снимање на постојна инфраструктура) M=1:1000
2.1.7. Согласност од Дирекцијата за заштита и спасување	2.3.5. Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби) M=1:1000
2.2. Текстуален дел	
2.2.1. Вовед	
2.2.2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат	3. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.2.3. Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат	3.1. Текстуален дел
2.2.4. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат	3.1.1. Вовед
2.2.4.1. Географска положба	3.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
2.2.4.2. Сеизмика на просторот	3.1.3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво
2.2.4.3. Клима	3.1.4. Планска програма
2.2.5. Податоци за создадени вредности и чинители	3.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој
2.2.5.1. Културно наследство	3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени
2.2.6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд	3.1.5.2. Класа на намени
2.2.6.1. Површина на опфатот-нумерички показатели	3.1.5.2.1. Класа на намена А1
2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели	3.1.5.2.2. Класа на намена А2
2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен систем	3.1.5.2.2. Класа на намена Е1
2.2.6.4. Преглед на објекти по спратност	3.1.5.3. Густина на населеност
2.2.7. Инвентаризација и снимање на градби од култур.-историско значење	3.1.5.4. Парцелација и регулација
2.2.8. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост
2.2.8.1. Улична мрежа - сообраќај	3.1.6. Планско решение на комунална инфраструктура
2.2.8.2. Хидротехничка инфраструктура	3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна инфраструктура
	3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура
	3.1.6.2.1. Водовод
	3.1.6.2.2. Фекална канализација
	3.1.6.2.3. Атмосферска канализација
	3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа
	3.1.6.3. Електроенергетика
	3.1.6.3.1. Улично осветлување
	3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа
	3.1.6.4.1. Мобилна телефонија
	3.1.7. Економско образложение
	3.1.8. Мерки за заштита
	3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување
	3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар
	3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа
	3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина
	3.1.8.4. Мерки за заштита на природата
	3.1.8.5. Мерки за заштита на културното наследство, конзерва. основи
2.3. Графички прилози	3.1.9. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп	M=1:1000
2.3.2. Извод од ДУП	M=1:1000
2.3.3. Ажурирана геодетска подлога	M=1:1000
2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и снимање	3.1.10. Други општи услови
	3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
	3.1.12. Други посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот

3.1.12.1. Посебни услови за градба од доменот на водоснабдување и одведување на отпадните води

3.1.12.2. Посебни услови за градба од доменот на електро- снабдувањето, јавното осветлување и електронски комуникации

3.1.12.2. Посебни услови за градба од доменот на сообраќајна инфраструктура

3.2. Нумерички дел

3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат

3.2.2. Билансни показатели (%)

3.2.3. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели

3.3. Графички дел

3.3.1. Регулационен план М=1:1000

3.3.2. План на површини за градење М=1:1000

3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план М=1:1000

3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.) М=1:1000

3.3.5. Синтезен план М=1:1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2587/13
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ 12, ДЕЛ ОД УБ 12.03,
ПЛАНСКИ ОПФАТ "1", КО ПРИЛЕП ПЛАНСКИ
ПЕРИОД 2012- 2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 12, дел од УБ 12.03, плански опфат "1", КО Прилеп плански период 2012 - 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /13
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.26,ст.4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 03.10.2012 година, донесе:

**ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 12,
дел од УБ 12.03, плански опфат "1", КО
ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ
ПЕРИОД 2012-2017**

Чл.1

Се донесува Детален урбанистички план за **УЕ 12, дел од УБ 12.03, плански опфат "1",** Општина Прилеп, плански период 2012-2017, (во понатамошниот текст: планот).

Планскиот опфат го дефинираат следните граници:

-од северозападна страна, со осовината на улица ..9-ти Октомври..

-од југоисточна страна, со границите на катастарските парцели КП 15142 и КП 15143

-од североисточната страна, со осовината на
Станбената улица

- од југозападната страна, со осовината на
Пристапната улица

Вака определениот плански опфат е со
површина од 0.37ха.,

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи
следните прилози:

-Предлог план за **УЕ 12, УБ 12.03 - плански опфат ..1., Општина Прилеп**, плански период 2012-2017, со тех.бр.8/12 од мај 2012 година

-Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2011 год. со бр.07-2549/6 од 28.12.2011година

-Извештај за извршена стручна ревизија со тех. бр.12/12 од февруари 2012 год. изработена од ..ЈП за ПУП.- Прилеп

-Извештај за постапување по забелешките од стручната ревизија со бр. 07-50/1 од 27.02.2012 год. од изработувачот на планот

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-329/1 од 09.02.2012г.

-Стручно мислење бр.03-535/2 од 06.03.2012година.

-Одговор по мислење на Општинската комисија за урбанизам за ДУП за УЕ 12, УБ 12.03 - плански опфат ..1., Општина Прилеп, со бр. 07-62/2 од 07.03.2012 год.

-Одлука за утврдување на Нацрт Деталниот урбанистички план за УЕ 12, УБ 12.03 - плански опфат ..1., Општина Прилеп, бр.07-612/37 од 14.03.2012 година

-Одлука за измена на Одлуката за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЕ 12, УБ 12.03 - плански опфат ..1., Општина Прилеп, со бр. 07-1045/8 од 27.04.2012 год.

-Одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Нацрт Деталниот урбанистички план за УЕ 12, УБ 12.03 - плански опфат ..1., Општина Прилеп, со бр.08-746/1 од 30.03.2012 година на 18.04.2012 год. во сала бр.2 во новата зграда на Општина Прилеп.

-Соопштение бр. 03-746/2 од 30.03.2012 година објавено во весниците ..Утрински весник.. и ..Вечер.. на ден 04.04.2012 година

-Известување до јавните претпријатија бр.09-90/3 од 28.03.2012год. и копија од достава-повратници

- Список на присутни лица на Јавната презентација

-Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1803/1 од 22.09.2011г.

-Записник за одржана јавна презентација по Нацрт детален урбанистички

план за УЕ 12, УБ 12.03 - плански опфат ..1., Општина Прилеп, со бр. 09-90/5 од 18.04.2012 год.

-Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета бр.09-90/6 од 18.06.2012 година

-Известување за постапување по извештајот од јавната презентација и јавната анкета бр.09-90/7 од 21.06.2012 година

-Согласност од ЕВН Македонија, КЕЦ Прилеп со бр.27-756/2 од 24.04.2012год.

СОДРЖИНА:

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А-текстуален дел-

1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат
3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат
5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат
6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура.
7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини
8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура
9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби
10. Анализа на степен на реализација на постојниот план
11. Анализа на можностите за просторен развој
12. Извод од план од повисоко ниво

Б-нумерички дел-

1. Нумерички показатели на постојната состојба

В-графички дел-

1. Извод од ГУП на Општина Прилеп.....м = 1: 5000
2. Ажурирана геодетска подлога.....м = 1: 1000
3. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и изградената комунална инфраструктура.....м = 1: 1000
4. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени објекти.....м = 1: 1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А-текстуален дел-

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период

2. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање

3. Планска програма

4. Опис и образложение на планскиот концепт за просторниот развој во рамките на планскиот опфат

5. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура

- Намена на заемјштето и градбите
- Регулациони и градежни линии
- Површини за градба и висински план
- Процент на изграденост
- Коефициент на искористеност
- Сообраќај и нивелациски план
- Водовод и Канализација
- Електрика и ПТТ
- Заштита на животната средина
- Мерки за заштита и спасување
- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвалидизирани лица

6. Економско образложение

7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите

Б-нумерички дел-

1. Нумерички показатели на планираната состојба

2. Билансни показатели

В-графички дел-

1.Регулационен планм = 1: 1000

2.План на површини за градење.....м = 1: 1000

3. Сообраќаен план, нивелациски план и план на зеленилом = 1: 1000

4. Инфраструктурен план.....м = 1: 1000

- Водовод
- Канализација
- Електрика
- ПТТ

5. Синтезен план на планските решенијам = 1: 1000

Чл.3

Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се

доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп.

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 07 - 2587/14
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ БР. 8, УБ 8.02, ПЛАНСКИ ОПФАТ "1", ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр. 8, УБ 8.02, плански опфат "1", во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2635 /14
04.10.2012 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ" бр.51/05,137/2007,91/09,124/10,18/11 и/53/11), чл.22 ст.1, т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп" бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 03.10.2012 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.8, УБ бр.8.02, плански опфат „1,, во Општина Прилеп

чл.1

Се утврдува Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.8, УБ бр.8.02, плански опфат „1,, Општина Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот) .

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- **Од југоисток** : осовината на железничката пруга,
- **Од југозапад**: осовината на ул., Трајко Николоски,,
- **Од северозапад**: по осовината на коритото на ,, Оревоечка река,,
Површината на планскиот опфат за УЕ бр.8, УБ бр.8.02, плански опфат „1,, изнесува 4.96 ха сметано по осовините на наведените улици.

Чл.2

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план за УЕ бр.8, УБ бр.8.02, плански опфат „1,, изработен е од „УРБАН ПРОЕКТ,, ДООЕЛ- од Прилеп, со тех.бр.29/12 од октомври 2012 год.

СОДРЖИНА

1. ОПШТ ДЕЛ

- 1.1. Насловна страна
- 1.2. Содржина
- 1.3. Регистрација од Централен Регистар на РМ
- 1.4. Лиценца на правното лице
- 1.5. Решение за именување на одговорни планери
- 1.6. Копии од овластувањата на планерите
- 1.7. Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп
- 1.8. Планска програма
- 1.9. Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

2.1. Прилози на документационата основа, мислења и согласности

од јавните претпријатија

- 2.1.1. Известување за водовите на постојната електрична мрежа издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ - Прилеп
- 2.1.2. Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа
- 2.1.3. Известување за водовите на постојната телефонска мрежа издадено од "Македонски Телеком" АД Скопје
- 2.1.4. Известување за недвижно културно наследство - споменик на култура за дадениот плански опфат
- 2.1.5. Известување за евентуални хидросистемски водови од ЈП за ВС "Прилепско Поле" Прилеп
- 2.1.6. Мислење од НУ за заштита на споменици на културата и музеј - Прилеп
- 2.1.7. Мислење и податоци од ЈП Железници - Инфраструктура

2.2. Текстуален дел

- 2.2.1. Вовед
- 2.2.2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат
- 2.2.3. Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат
- 2.2.4. Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат
 - 2.2.4.1. Географска положба
 - 2.2.4.2. Сеизмика на просторот
 - 2.2.4.3. Клима
- 2.2.5. Податоци за создадени вредности и чинители
 - 2.2.5.1. Културно наследство
- 2.2.6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд
 - 2.2.6.1. Површина на опфатот-нумерички показатели
 - 2.2.6.2. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели
 - 2.2.6.3. Преглед на објекти по конструктивен систем
 - 2.2.6.4. Преглед на објекти по спратност
- 2.2.7. Инвентаризација и снимање на градби од култур.-историско значење
- 2.2.8. Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура
 - 2.2.8.1. Улична мрежа - сообраќај
 - 2.2.8.2. Хидротехничка инфраструктура
 - 2.2.8.2.1. Водовод
 - 2.2.8.2.2. Фекална канализација
 - 2.2.8.2.3. Атмосферска канализација
 - 2.2.8.3. Електроенергетска мрежа
 - 2.2.8.4. Телекомуникациска мрежа - ПТТ
 - 2.2.9. Инвентаризација на бесправно изградени објекти
 - 2.2.10. Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план
 - 2.2.11. Анализа на можностите за просторен развој

2.2.12. Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци

2.3. Графички прилози

2.3.1. Извод од ГУП на Прилеп M=1:1000
2.3.2. Извод од ДУП M=1:1000
2.3.3. Ажурирана геодетска подлога M=1:1000
2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и снимање на изграден град. фонд) M=1:1000
2.3.4. Документациона основа (инвентаризација и снимање на постојна инфраструктура) M=1:1000
2.3.5. Документациона основа (инвентаризација на бесправно изградени градби) M=1:1000

3. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Текстуален дел

3.1.1. Вовед
3.1.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
3.1.3. Текстуални одредби на план од повисоко ниво
3.1.4. Планска програма
3.1.5. Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој
3.1.5.1. Систем на групи на класи на намени
3.1.5.2. Класа на намени
3.1.5.2.1. Класа на намена А1
3.1.5.2.2. Класа на намена А2
3.1.5.2.2. Класа на намена Е1
3.1.5.3. Густина на населеност
3.1.5.4. Парцелација и регулација
3.1.5.5. Урбано зеленило и озеленетост
3.1.6. Планско решение на комунална инфраструктура
3.1.6.1. Планско решение на сообраќајна инфраструктура
3.1.6.2. Хидротехничка инфраструктура
3.1.6.2.1. Водовод
3.1.6.2.2. Фекална канализација
3.1.6.2.3. Атмосферска канализација
3.1.6.2.4. Хидрантска мрежа
3.1.6.3. Електроенергетика
3.1.6.3.1. Улично осветлување
3.1.6.4. Телекомуникациска мрежа
3.1.6.4.1. Мобилна телефонија
3.1.7. Економско образложение
3.1.8. Мерки за заштита
3.1.8.1. Мерки за заштита и спасување
3.1.8.2. Мерки за заштита и спасување од пожар
3.1.8.2.1. Хидрантска мрежа
3.1.8.3. Мерки за заштита на животната средина
3.1.8.4. Мерки за заштита на природата

3.1.8.5. Мерки за заштита на културното наследство, конзерва. основи
3.1.9. Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
3.1.10. Други општи услови
3.1.11. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
3.1.12. Други посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот
3.1.12.1. Посебни услови за градба од доменот на водоснабдување и одведување на отпадните води
3.1.12.2. Посебни услови за градба од доменот на електро- снабдувањето, јавното осветлување и електронски комуникации
3.1.12.2. Посебни услови за градба од доменот на сообраќајна инфраструктура

3.2. Нумерички дел

3.2.1. Нумерички показатели на ниво на плански опфат
3.2.2. Билансни показатели (%)
3.2.3. Нумерички показатели на ниво на градежни парцели

3.3. Графички дел

3.3.1. Регулационен план M=1:1000
3.3.2. План на површини за градење M=1:1000
3.3.3. Сообраќаен план со нивелациски план M=1:1000
3.3.4. Инфраструктурен план (електрика, вод. и канал.) M=1:1000
3.3.5. Синтезен план M=1:1000

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп, со тех.бр.90/12 од октомври 2012година

3.Мислење бр.03-987/6 од 02.10.2012 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп.

5.Програма бр. 07-1568/21 од 22.08.2012 година за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2011 год.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број 07 - 2587/15
03.10.2012 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Проф. Д-р. Гордана Мицеска

СОДРЖИНА
на "Службен гласник на Општина Прилеп"
број 11 од 04.10.2012 година

1. Заклучок за усвојување на Извештајот за извршени работи по Програмата за комунално уредување на Општина Прилеп за 2011/2012 година - Подпрограма зимско одржување и заштита на локалните патишта и улици. **Стр. 1**
2. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр. 15, УБ бр. 15.01, плански опфат "2" во Општина Прилеп. **Стр. 2**
3. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр. 20, УБ бр. 20.06, плански опфат "2" во Општина Прилеп..... **Стр. 4**
4. Одлука за приоритет на Проектот за изградба на линиска инфра структура - реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во Н.М Големо Коњари..... **Стр. 6**
5. Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените средства за реализација на Проектот за изградба на линиска инфра структура - реконструкција на селски улици и реконструкција на плоштад во Н.М Големо Коњари. **Стр. 6**
6. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен - обележје - Спомен плоча (мозаик) во чест на ликот и делото на Тоше Проески..... **Стр. 7**
7. Решение за давање согласност на Одлуката за отпочнување со постапка за јавно приватно партнерство на ЈКП "Пазари" - Прилеп, број 02 - 291 /1 од 25.09.2012 година и Одлуката број 02 - 289/1-2 од 25.09.2012 година за прифаќање и усвојување на Физибилити Студијата за изградба на трговско - деловен објект. **Стр. 8**
8. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ ДГ "Наша иднина" Прилеп за 2012/2013 година. **Стр. 8**
9. Решение за давање согласност на планираните наставно-научни екскурзии на ОУ "Добре Јованоски " Прилеп за учебната 2012/2013 година. **Стр. 9**
10. Програма за изменување на Програмата за волонтирање во Локалната самоуправа - Општина Прилеп.....**Стр. 9**
11. Решение за доделување на половни елементи и делови за санирање на осветлувањето во касарната "Мирче Ацев" - Прилеп..... **Стр. 10**
12. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 9, УБ 9.02, плански опфат "1", плански период 2011 - 2016 година.**Стр. 10**
13. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ 12, дел од УБ 12.03, плански опфат "1", КО Прилеп плански период 2011 - 2017 година.....**Стр. 13**
14. Одлука за утврдување Нацрт - Детален урбанистички план за УЕ бр. 8, УБ 8.02, плански опфат "1", во Општина Прилеп..... **Стр. 16**

Издава: Општина Прилеп. Главен и одговорен уредник: Марјан Ристески – Градоначалник на Општина Прилеп. Дизајн и компјутерска обработка: Горица Чатлеска. Печати: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 60 примероци.